

Текст „На нива,, А, М, И, Е, С, Н, Т, О, В

<p>На нива</p> <p>Есен е. На нивите се сее. И тато и мама се на нива. Во станот остана само Невена.</p> <p>На нива се и тетин Иван и тета Весна. Со нив е и нивниот син Васо. Тие сеат овес, а Васо им носи семе.</p> <p>Минаа саати. Еве и се стемни. Ама нивите се насеани.</p> <p>Автор: Д-р Ѓорѓи Делчев од Буквар XIX коригирано издание</p>	<p>На нива</p> <p>Есен е. На нивите се сее. И тато и мама се на нива. Во станот остана само Невена.</p> <p>На нива се и тетин Иван и тета Весна. Со нив е и нивниот син Васо. Тие сеат овес, а Васо им носи семе.</p> <p>Минаа саати. Еве и се стемни. Ама нивите се насеани.</p> <p>Автор: Д-р Ѓорѓи Делчев од Буквар XIX коригирано издание</p>
<p>На нива</p> <p>Есен е. На нивите се сее. И тато и мама се на нива. Во станот остана само Невена.</p> <p>На нива се и тетин Иван и тета Весна. Со нив е и нивниот син Васо. Тие сеат овес, а Васо им носи семе.</p> <p>Минаа саати. Еве и се стемни. Ама нивите се насеани.</p> <p>Автор: Д-р Ѓорѓи Делчев од Буквар XIX коригирано издание</p>	<p>На нива</p> <p>Есен е. На нивите се сее. И тато и мама се на нива. Во станот остана само Невена.</p> <p>На нива се и тетин Иван и тета Весна. Со нив е и нивниот син Васо. Тие сеат овес, а Васо им носи семе.</p> <p>Минаа саати. Еве и се стемни. Ама нивите се насеани.</p> <p>Автор: Д-р Ѓорѓи Делчев од Буквар XIX коригирано издание</p>
<p>На нива</p> <p>Есен е. На нивите се сее. И тато и мама се на нива. Во станот остана само Невена.</p> <p>На нива се и тетин Иван и тета Весна. Со нив е и нивниот син Васо. Тие сеат овес, а Васо им носи семе.</p> <p>Минаа саати. Еве и се стемни. Ама нивите се насеани.</p> <p>Автор: Д-р Ѓорѓи Делчев од Буквар XIX коригирано издание</p>	<p>На нива</p> <p>Есен е. На нивите се сее. И тато и мама се на нива. Во станот остана само Невена.</p> <p>На нива се и тетин Иван и тета Весна. Со нив е и нивниот син Васо. Тие сеат овес, а Васо им носи семе.</p> <p>Минаа саати. Еве и се стемни. Ама нивите се насеани.</p> <p>Автор: Д-р Ѓорѓи Делчев од Буквар XIX коригирано издание</p>